

ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ ВО 2017 ГОДИНА

СОДРЖИНА

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (НАПОМЕНИ)
2. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
3. ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА РАБОТЕЊЕТО
4. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКИОТ КАПИТАЛ
5. ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТЕЊЕТО
6. ЗАКЛУЧОК

Скопје, февруари 2018

Извршен директор

Марко Микиќ

 Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (НАПОМЕНИ)

Акционерското друштво за осигурување Граве Скопје (во понатамошниот текст Друштво) со седиште на ул. "Пиринска" бр.23 Скопје, по добиеното Решение за издавање дозвола за вршење работи на осигурување од Министерството за финансии бр. 11- 18652/3 од 15.01.2007 година е запишано во Централниот регистар на РМ под деловоден број 30120070001886 од 19.02.2007 година.

ЕМБС: 6192491

Единствен даночен број: 4030007623705

Друштвото е регистрирано за обавување на следните работи:

- Осигурување на живот, за класа 19 осигурување на живот и
- Осигурување од последици на несреќен случај – незгода, класа 1 согласно Законот за супервизија на осигурување. (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда),
- Здравствено осигурување по член 5 ст.1 т.2 од Законот за супервизија на осигурување

Основната главнина изнесува: 3.000.000,00 евра

а која на ден 31.12.2017 година изнесува **183.998.795,00** денари

Единствен акционер и сопственик е Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft од Грац со 100% учество во основачкиот капитал.

Орган на управување: Одбор на директори

Одборот на директори го сочинуваат 4 членови од кои 3 неизвршни и 1 извршен член и тоа:

- Гинтер Пухтлер
(Претседател на Одбор на директори)
- Христоф Цетл
(неизвршен член на Одбор на директори)
- Зоран Лучиќ
(независен член на Одбор на директори)
- Марко Миќиќ
(извршен член на Одбор на директори)

Работите со платниот промет во 2017 година Друштвото ги обавуваше преку сметките кај следните банки:

- Халк банка а.д Скопје
- Комерцијална банка а.д Скопје
- Стопанска банка а.д Скопје

- Про Кредит банка а.д Скопје
- Универална инвестициона банка а.д Скопје
- НЛБ Тутунска банка а.д Скопје
- Шпаркасе банка македонија а.д Скопје
- Охридска банка а.д Охрид

Граве осигурување ад Скопје и во 2017 година покажа дека е многу добро позиционирана осигурителна компанија, односно дека е еден од лидерите на пазарот за животното осигурување во Р. Македонија.

Пазарот на животното осигурување во Р. Македонија официјално започнува да се развива во 2005 година. Со основањето на Граве во 2007 година значително се придонесе во насока на порастот на довербата во осигурителните компании во Р. Македонија, а со тоа и потребата на населението за осигурување на живот.

Во период од десет години постоење на Граве, осигурителната премија за животното осигурување перманентно расте.

Со зачувување и одржување на финансиската стабилност Граве осигурување АД Скопје е во можност на своите клиенти, деловни партнери и вработените да им понуди висок степен на сигурност. Една од клучните причини за тоа е конзервативната политика на вложување, и способноста на друштвото да се прилагоди на условите и состојбата на пазарот.

Стратегиски цели:

Цел 1. Услугите за клиентите се брзи и ефикасни

Нашите клиенти го заслужуваат најдоброто што осигурувањето може да го понуди. Понудата на соодветни производи, навременото постапување по барањата на клиентите и брза исплата на осигурителните надоместоци е наш приоритет. Интеракциите со друштвото да бидат едноставни, лесни и кратки, да се овозможат пријателски и ефикасни услуги, телефонски консултации и интернет услуги. Обезбедување на технолошки и организациски ресурси за оставарување на овие цели.

Цел 2. Сигурност и стабилност во работењето

Заради обезбедување сигурност и стабилност во работењето, се грижиме за управување со ризиците, правиме соодветна проценка на премиите, обезбедуваме соодветни резерви и нивно сигурно инвестирање. За ефикасно и ефективно работење, континуирано ги унапредуваме процесите на работа и ја одржуваме и надградуваме информатичката технологија, со значајна стручна поддршка од матичната кука од Австрија. Нашите менаџмент принципи и корпоративното управување се битен столб на културата на друштвото.

Цел 3. Вработените се обучени и задоволни со работата и работната средина

Заради оптимален придонес на вработените во работењето континуирано ги едуцираме вработените и се грижиме тие да бидат задоволни со својата работа и работна средина. Ефективниот систем за планирање и развој на човечките ресурси ќе обезбеди тие да бидат правилно обучени да преземат нови одговорности. Тие мора да бидат информирани за плановите и активностите на друштвото.

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

Граве осигурување а.д.Скопје ја заврши деловната 2017 година со позитивен финансиски резултат, односно добивка пред оданочување во износ од 67.405.388,00 денари. По одбивањето на данокот од добивка во износ од 7.070.116,00 денари остварената нето добивка за финансиската година изнесува 60.335.272,00 денари.

Позитивниот финансиски резултат според видови на осигурување изнесува :

	2017	2016
осигурување на живот:	60.335.272,00	44.776.340,00

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

(Во илјади денари)

	Белешка	2017	2016
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		557.586	507.543
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)			
	7	460.802	428.513
1. Бруто полисирана премија за осигурување	7	507.197	469.995
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	7	(46.285)	(41.041)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	7	(79)	(599)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	7	(31)	158
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	8	80.558	66.177
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		-	-
2.1 Приходи од наемнини		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		-	-
3. Приходи од камати	8	74.999	64.220
4. Позитивни курсни разлики	8	5.559	1.957
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)		-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања		-	-
7. Останати приходи од вложувања		-	-
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	9	14.386	11.040
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		1.762	1.782
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ		78	31

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжение)

(Во илјади денари)

(Во илјади денари)		Белешка	2017	2016
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО				
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)				
1. Бруто исплатени штети	10		(490.181)	(457.563)
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	10	(98.001)	(116.239)	(50.415)
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување				(53.462)
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија			-	-
5. Промени во бруто резервите за штети	10		-	-
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	10	17.630	712	9.710
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	10		(104)	(12.004)
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ				
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување	11	(257.697)	(257.697)	(279.855)
1.1 Промени во бруто математичката резерва	11	(257.974)	(257.974)	(279.855)
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	11	277		(280.138)
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување			-	283
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва			-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување			-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување			-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви			-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување			-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ				
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот			-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување			-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ				
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)			-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)			-	-

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжение)

(Во илјади денари)

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

1. Трошоци за стекнување

1.1 Провизија

1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа

1.3 Останати трошоци за стекнување

1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување

2. Административни трошоци

2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста

2.2 Трошоци за вработените

2.2.1 Плати и надоместоци

2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата

2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување

2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени

2.2.5 Останати трошоци за вработени

2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки

2.4 Останати административни трошоци

2.4.1 Трошоци за услуги

2.4.2 Материјални трошоци

2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето

VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста

2. Трошоци за камати

3. Негативни курсни разлики

4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)

5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба

5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба

5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)

5.3 Останати финансиски вложувања

6. Останати трошоци од вложувања

VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

1. Трошоци за превентива

2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување

Белешка	2017	2016
	(122.413)	(119.404)
	(93.416)	(93.248)
12	(81.860)	(81.570)
12	(4.721)	(6.685)
12	(6.835)	(4.993)
	-	-
	(28.997)	(26.156)
12	(850)	(831)
12	(10.396)	(9.913)
	(6.854)	(6.537)
	(662)	(628)
	(2.780)	(2.650)
	-	-
	(100)	(98)
	-	-
	(17.751)	(15.412)
12	(14.412)	(12.636)
12	(829)	(1.154)
12	(2.510)	(1.622)
	(5.916)	(4.512)
	-	-
13	(28)	(53)
13	(5.888)	(4.459)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
14	(5.737)	(3.345)
	-	-
	(5.737)	(3.345)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжение)

(Во илјади денари)

	Белешка	2017	2016
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА		(417)	(32)
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА		-	-
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ		67.405	49.980
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	15	(7.070)	(5.204)
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ		60.335	44.776
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ		-	-

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи


Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 14.02.2018 година.

Генерален директор
Микиќ Марко



Акционерско друштво
за осигурување
Г Р А В Е
СКОПЈЕ

Раководител на
сметководствена служба и
финансии
Страхилов Славчо



Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

(Во илјади денари)

Белешка	2017	2016
АКТИВА		
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	73	128
1. Гудвил	-	-
2. Останати нематеријални средства	73	128
Б. ВЛОЖУВАЊА	2.118.735	1.792.018
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	-	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	-	-
1.1 Земјиште	-	-
1.2 Градежни објекти	-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	-	-
2.1 Земјиште	-	-
2.2 Градежни објекти	-	-
2.3 Останати материјални средства	-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ	-	-
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници	-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	2.118.735	1.792.018
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	1.504.418	1.259.889
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	1.504.418	1.259.889
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	-	-

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

(Во илјади денари)

	Белешка	2017	2016
3. Финансиски вложувања за тргување		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани		614.317	532.129
4.1 Дадени депозити	18	610.000	529.169
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 Останати заеми	18	4.317	2.960
4.4 Останати пласмани		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	23	27.085	26.942
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	23	5.555	5.586
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	23	6.010	5.733
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	23	15.520	15.623
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА		-	-
1. Одложени даночни средства		-	-
2. Тековни даночни средства		-	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА		72.461	60.518
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	19	28.234	22.167
1. Побарувања од осигуреници		28.234	22.167
2. Побарувања од посредници		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

(Во илјади денари)

	Белешка	2017	2016
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА		44.227	38.351
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	21	43.450	37.569
3. Останати побарувања	21	777	782
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		63.504	99.123
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)		779	1.402
1. Опрема	17	779	1.402
2. Останати материјални средства		-	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ		62.725	97.721
1. Парични средства во банка	20	27.681	62.653
2. Парични средства во благајна	20	8	9
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	20	35.000	35.002
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	20	36	57
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		32	-
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување		-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		32	-
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ		-	-
S. ВКУПНА АКТИВА		2.281.890	1.978.729
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА		-	-

Извештај за билансот на состојба (продолжение)

(Во илјади денари)

	Белешка	2017	2016
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		380.774	335.194
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ		183.999	183.999
1. Запишан капитал од обични акции		183.999	183.999
2. Запишан капитал од приоритетни акции		-	-
3. Запишан, а неуплатен капитал		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА		-	-
1. Материјални средства		-	-
2. Финансиски вложувања		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви		-	-
IV. РЕЗЕРВИ		81.324	66.398
1. Законски резерви		81.324	66.398
2. Статутарни резерви		-	-
3. Резерви за сопствени акции		-	-
4. Откупени сопствени акции		-	-
5. Останати резерви		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА		55.116	40.021
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		60.335	44.776
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	23	1.841.133	1.583.791
I. Бруто резерви за преносни премии	23	18.639	18.559
II. Бруто математичка резерва	23	1.782.184	1.524.210
III. Бруто резерви за штети	23	40.310	41.022
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва		-	-
VI. Бруто останати технички резерви		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ		270	-
1. Резерви за вработени		270	-
2. Останати резерви		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ		2.380	1.227
1. Одложени даночни обврски		-	-
2. Тековни даночни обврски		2.380	1.227
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	24	692	852

Извештај за билансот на состојба (продолжува)

(Во илјади денари)

	Белешка	2017	2016
Ж. ОБВРСКИ	25	53.401	54.415
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Обврски спрема осигуреници		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	25	7.882	11.149
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		7.882	11.149
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		45.519	43.266
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	25	42.756	41.263
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		-	-
3. Останати обврски	25	2.763	2.003
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	26	3.240	3.250
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА		2.281.890	1.978.729
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА		-	-

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 14.02.2018 година.

Генерален директор
Микиј Марко

Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ

Раководител на
сметководствена служба и
финансии
Страхилов Славчо

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје
Годишен извештај за работењето за 2017

Извештај за промените во капиталот

Позиција (Во илјади денари)	Беле- шка	Акционер- ски капитал	Премии на емитира- ни акции	Законски резерви	Статутар- ни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревалори- зациона резерва	Нераспре- делена добивка	Добивка за тековна- та година	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 01 јануари 2016 година		183.999	-	53.354	-	-	-	53.354	-	-	40.418	39.133	316.904
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2016 година – преправено		183.999	-	53.354	-	-	-	53.354	-	-	40.418	39.133	316.904
Добивка или загуба за 2016 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.776	44.776
Добивка или загуба за 2016 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.776	44.776
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	13.044	-	-	-	13.044	-	-	(39.530)	-	(26.486)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26.486)	-	(26.486)
Останата распределба на сопствениците		-	-	13.044	-	-	-	13.044	-	-	(13.044)	-	-
Состојба на 31 декември 2016 година		183.999	-	66.398	-	-	-	66.398	-	-	40.021	44.776	335.194

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје
Годишен извештај за работењето за 2017

Извештај за промените во капиталот (продолжение)

Позиција (Во илјади денари)	Беле- шка	Акционер- ски капитал	Премии на емитира- ни акции	Законски резерви	Статутар- ни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревалори- зациона резерва	Нераспре- делена добивка	Добивка за тековна- та година	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 01 јануари 2017 година		183.999	-	66.398	-	-	-	66.398	-	-	40.021	44.776	335.194
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2017 година – преправено		183.999	-	66.398	-	-	-	66.398	-	-	40.021	44.776	335.194
Добивка или загуба за 2017 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.335	60.335
Добивка или загуба за 2017 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.335	60.335
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	14.926	-	-	-	14.926	-	-	(29.681)	-	(14.755)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.755)	-	(14.755)
Останата распределба на сопствениците		-	-	14.926	-	-	-	14.926	-	-	(14.926)	-	-
Состојба на 31 декември 2017 година		183.999	-	81.324	-	-	-	81.324	-	-	55.116	60.335	380.774

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 14.02.2018 година.
Генерален директор
Микиќ Марко

Акционерско
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ

Раководител на сметководствена служба и финансии
Страхилов Славчо

Извештај за паричниот тек

(Во илјади денари)

A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси
2. Премија за реосигурување и ретроцесија
3. Приливи од учество во надомест на штети
4. Примени камати од работи на осигурување
5. Останати приливи од деловни активности

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија
4. Надоместоци и други лични расходи
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување
6. Платени камати
7. Данок на добивка и останати јавни давачки
8. Останати одливи од редовни активности

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

Белешка	2017	2016
	503.536	475.727
	503.458	475.696
	-	-
	-	-
	-	-
	78	31
	(265.713)	(194.409)
10	(116.239)	(53.462)
	-	-
	(17.764)	(14.284)
	(15.192)	(16.540)
	(107.012)	(101.423)
13	(28)	(53)
	(5.975)	(5.850)
	(3.503)	(2.797)
	237.823	281.318
	-	-

Извештај за паричниот тек (продолжение)

(Во илјади денари)

**Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД
ВЛОЖУВАЊА**

**I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД
ВЛОЖУВАЊА**

1. Приливи по основ на нематеријални средства
2. Приливи по основ на материјални средства
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка
8. Приливи од камати

**II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД
ВЛОЖУВАЊА**

1. Одливи по основ на нематеријални средства
2. Одливи по основ на материјални средства
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка
8. Одливи од камати

**III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД
ВЛОЖУВАЊА**

**IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД
ВЛОЖУВАЊА**

Белешка	2017	2016
	69.087	56.540
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	69.087	56.540
	(327.151)	(300.279)
	-	(43)
	(172)	(223)
	-	-
	-	-
	-	-
	(326.979)	(300.013)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(258.064)	(243.739)

Извештај за паричниот тек (продолжение)

(Во илјади денари)

Белешка	2017	2016
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	(14.755)	(26.486)
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	572.623	532.267
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	(607.619)	(521.174)
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	(34.996)	11.093
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	-	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	97.721	86.628
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	62.725	97.721

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи


Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 14.02.2018 година.

Генерален директор
Микиќ Марко



Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ

Раководител на сметководствена служба и
финансии
Страхилов Славчо



Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Податоци за идентификација

ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје е акционерско друштво за осигурување, ("Друштво"), официјално регистрирано и со седиште во Република Македонија. Согласно со наведената регистрација, единствен основач и сопственик на Друштвото е *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft*, осигурителна компанија инкорпорирана во Австрија, која претставува матична компанија на Друштвото.

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3.000 акции со вкупна номинална вредност од ЕУР 3.000.000.

Основна дејност

Основна дејност на Друштвото е осигурување на живот по класа 19, потоа осигурување од последици на несреќен случај – незгода по класа 1 (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда), како и здравствено осигурување.

Адреса на регистрираното седиште на Друштвото е:

ул."Пиринска"бр.23
1000 Скопје

Република Македонија

Вработени

На 31 декември, 2017 година во Друштвото има 14 (2016: 14) вработени. Во согласност со Статутот на Друштвото, начинот на управување во 2017 година останува непроменет и тоа:

Одбор на директори

Одбор на директори	2017
Марко Микиќ, жител на Република Србија	Извршен директор
Зоран Лучиќ, Република Србија	Неизвршен член
Christoph Czettel, жител на Република Австрија	Неизвршен член
Gunter Puhtler, жител на Република Австрија	Неизвршен член

2.ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ

2.1 Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во "Правилникот за водење сметководство" и "Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси", и се презентирани во согласност со "Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување".

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2017 година беа одобрени за издавање од страна на Одбор на директори на Друштвото на 14 февруари 2018 година.

Финансиските извештаи се подготвени според историска вредност, освен за вреднувањето на вложувањата расположливи за продажба кои што се мерат по објективна вредност.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

2.ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ (продолжение)

2.2 Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари ("МКД" или "Денар"), кој е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

2.3 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди. Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

2.4 Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во билансот на успех освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2017 и 2016 година беа како што следи:

	2017	2016
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,4907	61,4812

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

3.1 Договори за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обесштети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(i) Признавање и мерење

Премии

Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои се достасуваат (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која достасала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.1 Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и оствареното профитно учество до моментот на пресметувањето. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, условите за осигурување, како и минати искуства и трендови.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Додека раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервируваниот износ.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти. Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се проценува обезвреднувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е обезвреднето доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој е случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.1 Договори за осигурување (продолжение)

(iii) Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се дефинираат како трошоци за стекнување на нови договори за осигурување и ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

(iv) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

3.2 Приходи

(i) Приходи од премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во белешка 3.1.

(ii) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени по основ на провизии од полисирани премии предадени во реосигурување и учество во добивката од делот за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност и орочени депозити во банки. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна камата. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.3 Расходи

(i) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во билансот на успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во билансот на успех како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(ii) Расходи од финансирање

Расходите од финансирање ги вклучуваат расходите од камати по кредити.

Сите трошоци за позајмување кои не се директно поврзани со набавка, изградба или производство на средство кое се квалификува се признаваат во билансот на успех со користење на методот на ефективна камата.

3.4 Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно македонската законска регулатива и критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

3.5 Данок на добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% (2016: 10%) на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат.

Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.6 Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нетно како “останати приходи” во билансот на успех.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот полезен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Компјутерска опрема	25
Канцелариски машини	20
Канцелариски мебел	20

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7 Нематеријални средства

(i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полесност вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	20

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

3.8 Средства земени по наем - наемател

Наемите на средствата во услови кога Друштвото ги презема сите ризици и награди својствени за сопственоста се класифицирани како финансиски наем. При почетно признавање средството земено по наем се мери според пониска од неговата објективна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања на наемот. Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика применлива на тоа средство.

Сите останати наеми се класифицирани како оперативни наеми, а средствата под наем не се признаваат во извештајот за финансиска состојба на Друштвото.

3.9 Финансиски инструменти

(i) Класификација

Друштвото ги класификува финансиските средства како: кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување и средства расположливи за продажба. Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање. Друштвото на денот на билансот на состојба нема финансиски средства по објективната вредност низ билансот на успех.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Финансиски инструменти (продолжение)

(ii) Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на дадените средства во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирани на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна камата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Вложувањата расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како расположливи-за-продажба или кои не се класификувани во некоја друга категорија на финансиско средство. Финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се евидентираат по набавна вредност намалена за загубите поради обезвреднување. Согласно регулативата должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои не се котирани на Македонската берза за хартии од вредност, а можат да се стекнат од издавачот на примарен пазар или на пазари преку шалтер, се вреднуваат со примена на методот на ефективна каматна стапка. Сите останати вложувања расположливи-за-продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна камата. Приходот од дивиденда се признава кога на Друштвото ќе му биде утврдено правото на дивиденда. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Останатите промени во објективната вредност се евидентираат директно во капиталот се додека вложувањата не се продадат или обезвреднат, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.

Хартии од вредност што се чуваат до достасување

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна камата.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Финансиски инструменти (продолжение)

(ii) Мерење (продолжение)

Хартии од вредност што се чуваат до достасување (продолжение)

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на успех само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

(v) Исправка на финансиски средства

Посебна резерва на побарувањата

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супревизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Финансиски инструменти (продолжение)

(v) Исправка на финансиски средства (продолжение)

Посебна резерва на побарувањата (продолжение)

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

- 1) Категорија А - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 2) Категорија Б - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 3) Категорија В - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 4) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 5) Категорија Д - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.
- 6) Категорија Ѓ - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето, како и осигуреници каде рокот на доспевање во анексот е утврден по истек на важноста на полисата за осигурување.

Следствено на тоа, Друштвото ја утврдува исправката на вредност на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	121 до 270 дена	51%
Д	271-365 дена	71%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Финансиски инструменти (продолжение)

Исправка на вредност на финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ билансот на успех.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во капиталот.

3.10 Парични средства и паричен еквивалент

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат паричните средства по видување во деловните банки како и паричните средства во благајна со оригинален рок на достасаност од три или помалку месеци. Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

3.11 Резервирања

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна правна или конструктивна обврска, којашто е настаната како резултат на минати настани и за која е веројатно дека ќе настане одлив на средства за да се подмири таа обврска, и постои можност за проценување на износот на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични одливи користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

3.12 Обезвреднување на не-финансиски средства

Сметководствената вредност на не-финансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува билансот на состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.12 Обзвреднување на не-финансиски средства (продолжение)

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на билансот на состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

3.13 Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 5 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА (продолжение)

доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата, можно е крајниот резултат да се разликува од оригинално утврдената обврска.

(ii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2017 година и 31 декември 2016 година се презентирани во табелата подолу:

31 декември 2017	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Проме на на коэффици циент на покрие ност
Тековна позиција на капиталот	60.335	380.774	115.068	331%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	67.835	388.274	115.068	337%	7%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	52.835	373.274	115.068	324%	(7%)
10% зголемување на математичката резерва	(117.883)	202.556	115.068	176%	(-155%)
10% намалување на математичката резерва	238.553	558.992	115.068	486%	155%
10% зголемување на вкупните трошоци	(11.317)	331.756	115.068	288%	(43%)
10% намалување на вкупните трошоци	109.353	429.792	115.068	374%	43%

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА (продолжение)

31 декември 2016	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Пром ена на коэф ицие нт на покр иено ст
Тековна позиција	44.776	335.194	101.842	329%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	51.198	341.616	101.842	335%	6%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	38.354	328.772	101.842	323%	(6%)
10% зголемување на математичката резерва	(107.645)	182.773	101.842	179%	(150 %)
10% намалување на математичката резерва	197.197	487.615	101.842	479%	150%
10% зголемување на вкупните трошоци	(980)	289.438	101.842	284%	(45%)
10% намалување на вкупните трошоци	90.532	380.950	101.842	374%	45%

(ii) Анализа на сензитивност (продолжение)

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, во кои Друштвото е подготвено да осигурува.

Сите општи договори за осигурување се по природа долгогодишни и осигурителот ги продолжува во моментот кога ќе се плати премијата за втората година и има право да одбие обновување или продолжување на истите, доколку премијата не биде платена, како и може да изврши промена во не техничките делови од договорот при неговото продолжување.

Стратегија за математичка резерва

Математичката резерва е пресметана по нето проспективна метода како разлика од сегашната вредност на идните обврски и сегашна вредност на премиите, поединечно за секој договор. Кон оваа математичка резерва се додадени и преносните премии за животно осигурување, но за потребите на овој финансиски извештај е презентирана посебно како намалување на премиите Стапката на цилмеризација, која се користи при пресметка на математичката резерва изнесува 3.5% (2016: 3,5%).

За пресметките користена е годишна техничка каматна стапка со висина од 3% за договорите склучени до 31.12.2015 година, односно годишна техничка каматна стапка со висина од 2,25% за договорите склучени од 01.01.2016 година. По исклучок, за договорите од ГДД1 и РДД31 тарифите, примената на техничка каматна стапка со висина од 2,25%, започна од 01.11.2015 година.

За пресметките користени се југословенски општи таблици за смртност за мажи 1980/1982 година со модификации за договорите склучени до 30.06.2012 г., Општата таблица на морталитет на Република Србија за 2000/2002 година за машка популација со модификација за договорите склучени од 01.07.2012 г. до 31.12.2015 г. и Општа таблица на морталитет на Република Србија за 2010/2012 година за машка и за женска популација за договорите склучени по 01.01.2016 г. По исклучок, за договорите од ГДД1 и РДД31 тарифите користена е Општа таблица на морталитет на Република Србија за 2010/2012 година за машка и за женска популација од 01.11.2015 г. Покрај општата таблица на смртност, кај договорите од ГДД1 тарифата користени се и соодветни Таблицы на веројатности за настанување на одредени тешки болести на Münchener Rückversicherung за машка и за женска популација, а кај договорите од РДД13 тарифата користени се и соодветни таблици на веројатност за настанување на одредени тешки болести која се применува за дополнително осигурување спрема Münchener Rückversicherung за машка и за женска популација.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК
(продолжение)

За договорите од ЕРД1 и ЕРД11 тарифите, чија примена започна од 01.01.2016 г., користена е Австриска рента таблица (AVÖ2005R) за мажи и жени, модифицирана заради очекуваното зголемување на животниот век на населението, согласно искуството на основачот и другите членки на групацијата.

Математичката резерва на крајот на годината е пресметана со линеарна интерполација од математичката резерва на почетокот и на крајот на осигурителната година.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал.

Договори за реосигурување

Во 2017 година склучени се следните договори за реосигурување:

Реосигурител	Вид на реосигурување
Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор по ризик со кој се опфатени сите животни осигурувања и дополнителни осигурувања поврзани со нив, освен инвалидитет како последица на незгода(максимална сума од ЕУР 35,000).
	Договор по ризик со кој е покриено дополнително осигурување на инвалидитет како последица од незгода(максимална сума од ЕУР 50,000).
	Договор по настан со кој е покриено целокупното работење во врска со осигурување на живот, со исклучок на дополнително осигурување за инвалидност и работна неспособност како последица од незгода-кумулятивно.
	Договор по настан со кој е покриено дополнително осигурување кон осигурувањето на живот (смрт или инвалидитет како последица на незгода, болнички дневници и други бенефиции при хоспитализација , работна неспособност.
SOGE Life /Бугарија	Договор по ризик со кој е покриено кредитно групно животно осигурување во случај на смрт од било која причина, смрт поради несреќен случај, трајна и целосна загуба на самостојност и целосна и трајнаинвалидност (Quota Share договор).
Münchner Rueckversicherungs- Gesellschaft / СР Германија	Договор по ризик со кој се опфатени сите животни осигурувања вклучувајќи ги и дополнителните осигурувања , освен инвалидитет како последица на незгода; Surplus договор со самопридржај ; максимална одговорност од Еур 280,000 (освен за работна неспособност; учество во добивка

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК
(продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските. На 31 декември 2017 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување изнесуваат МКД 1.822.004 илјади (2016: МКД 1.543.634 илјади). Овие средства се состојат од парични средства, депозити во банки и хартии од вредност издадени од Република Македонија. На 31 декември 2017 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување изнесуваат МКД 57.962 илјади (2016: МКД 47.253 илјади). Овие средства се состојат од парични средства, депозити во банки и хартии од вредност издадени од Република Македонија.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат математичките резерви:

	2017	2016
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарски сметки	35.000	35.002
Депозити во банки кои имаат дозвола од НБРМ	338.000	304.148
Обврзници и други хартии од вредност за кои гарантира РМ	1.449.004	1.204.484
	1.822.004	1.543.634
Обврски (Математички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1.782.184	1.524.210
Дел за реосигурителот	(6.010)	(5.733)
	1.776.174	1.518.477
Покриеност на математичката резерва	45.830	25.157

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

	2017	2016
Средства		
Депозити во банки кои имаат дозвола од НБРМ	23.000	12.296
Обврзници и други хартии од вредност за кои гарантира РМ	34.962	34.957
	57.962	47.253
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	58.949	59.581
Дел за реосигурителот	(21.075)	(21.209)
	37.874	38.372
Покриеност на техничките резерви	20.088	8.881

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК
(продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување; краткорочните депозити во банки кои имаат дозвола од НБРМ не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување, како и обврзниците или другите должнички хартии од вредност за кои гарантира Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување. На 31 декември 2017 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 1,9% (2016: 2,3%), краткорочните депозити во банки изнесуваат 18,6% (2016: 19,7%), додека државните обврзници изнесуваат 79,5% (2016: 78%) од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување.

На 31 декември 2017 година депозитите во банки изнесуваат 39,7% (2016: 26%), додека државните обврзници изнесуваат 60,3% (2016: 74%) од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување зависи од веројатноста за настанување на смрт, калкулирана во таблиците за смрт. Осигурените настани се случајни и нивниот број и висина ќе варира во зависност од степенот на воспоставените статистички техники. Поголемото портфолио на слични договори покажува помала варијабилност во настанувањето на ризикот.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

(i) Географска и секторска конценарција

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна конценарција кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК
(продолжение)

5.1 Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување и обврските за реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни. Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу:

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

		Инструменти со фиксна каматна стапка							
		Вкупно	Променлива каматна стапка	3 месеци					Некаматоносни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	до 1 година	1 до 5 години	Над 5 години	
31 декември 2017									
Средства									
Финансиски средства									
- Орочени депозити	18	610.000	-	-	79.000	120.000	411.000	-	-
- Заеми	18	4.317	-		-	-	4.317	-	-
- Хартии од вредност расположиви за продажба	18	1.504.418	-	-	-	563.248	86.813	854.357	-
Средства од реосигурување	23	27.085	-	-	-	-	-	-	27.085
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	19,21	72.461	-	-	-	-	-	-	72.461
Парични средства и паричен еквивалент	20	62.725	-	62.725	-	-	-	-	-
Обврски									
Резерви по договори за осигурување	23	(1.841.133)	-	-	-	-	-	-	(1.841.133)
Обврски кон реосигурители	25	(7.882)	-	-	-	-	-	-	(7.882)
Останати обврски	25	(45.519)	-	-	-	-	-	-	(45.519)
Неусогласеност на средствата и обврските		386.472	-	62.725	79.000	683.248	502.130	854.357	(1.794.988)

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

31 декември 2016	Вкупно	Променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматон осни	
			До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Над 5 години		
Средства									
Финансиски средства									
- Орочени депозити	18	529.169	-	10.000	127.169	208.000	184.000	-	-
- Заеми	18	2.960	-	-	2.960	-	-	-	-
- Хартии од вредност расположиви за продажба	18	1.259.889	-	-	-	-	649.961	609.928	-
Средства од реосигурување	23	26.942	-	-	-	-	-	-	26.942
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	19,21	59.737	-	-	-	-	-	-	59.737
Парични средства и паричен еквивалент	20	97.721	-	97.721	-	-	-	-	-
Обврски									
Резерви по договори за осигурување	22	(1.583.791)	-	-	-	-	-	-	(1.583.791)
Обврски кон реосигурители	24	(11.149)	-	-	-	-	-	-	(11.149)
Останати обврски	24	(43.266)	-	-	-	-	-	-	(43.266)
Неусогласеност на средствата и обврските		338.212	-	107.721	130.129	208.000	833.961	609.928	(1.551.527)

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирano во табелата подолу:

	2017	2016
Финансиски средства		
- Орочени депозити	610.000	529.169
- Заеми	4.317	2.960
- Хартии од вредност расположливи за продажба	1.504.418	1.259.889
Средства од реосигурување	27.085	26.942
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	72.461	22.167
Парични средства и парични еквиваленти	62.725	97.721
Вкупно	2.281.006	1.938.848

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, средствата за реосигурување, орочените депозити, и должничките хартии од вредност не се обезвреднети. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредитен рејтинг агенцијата.

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Структурата на доспеаноста на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања е презентирана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
0-30 дена	19.801	-	19.801	-
31-60 дена	8.498	850	7.648	10%
61-120 дена	607	188	419	31%
121-270 дена	730	372	358	51%
271-365 дена	29	21	8	71%
Над 365 дена	20	20	0	100%
31 декември 2017	29.685	1.451	28.234	4,89%

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
0-30 дена	15.041	-	15.041	-
31-60 дена	7.382	738	6.644	10%
61-120 дена	572	178	394	31%
121-270 дена	165	84	81	51%
271-365 дена	24	17	7	71%
Над 365 дена	17	17	-	100%
31 декември 2016	23.201	1.034	22.167	4,46%

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

31 декември 2017	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	610.000	1.508.735	2.118.735
Дел за реосигурување во БТР	-	27.085	27.085
Побарувања	10.128	62.333	72.461
Парични средства и парични еквиваленти	62.725	-	62.725
Активни временски разграничувања	32	-	32
Вкупно средства	682.885	1.598.153	2.281.038

Бруто технички резерви	-	1.841.133	1.841.133
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	9.867	43.534	53.401
Вкупно обврски	9.867	1.884.667	1.894.534
Нето вредност	673.018	(286.514)	386.504

31 декември 2016	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	479.000	1.313.018	1.792.018
Дел за реосигурување во БТР	-	26.942	26.942
Побарувања	-	22.949	22.949
Парични средства и парични еквиваленти	95.348	2.373	97.721
Активни временски разграничувања	8.727	28.842	37.569
Вкупно средства	583.075	1.394.124	1.977.199

Бруто технички резерви	-	1.583.791	1.583.791
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	42.894	11.521	54.415
Вкупно обврски	42.894	1.595.312	1.638.206
Нето вредност	540.181	(201.188)	338.993

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (продолжение)

31 декември 2017	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно средства						
Вложувања	762.248	497.813	-	232.275	626.399	2.118.735
Дел за реосигурување во БТР	1.094	1.127	1.295	5.374	18.195	27.085
Побарувања	54.753	3.273	-	3.239	11.196	72.461
Парични средства	62.725	-	-	-	-	62.725
	888.820	502.213	1.295	240.888	655.790	2.281.006
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви	74.346	76.650	88.032	365.299	1.236.806	1.841.133
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	53.401	-	-	-	-	53.401
	127.747	76.650	88.032	365.299	1.236.806	1.894.534
Рочна неусогласеност	1.088.054	87.460	(86.737)	(122.877)	(579.428)	386.472

31 декември 2016	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно средства						
Вложувања	348.127	833.961	-	232.238	377.692	1.792.018
Дел за реосигурување во БТР	1.081	1.447	999	4.719	18.696	26.942
Побарувања	22.216	733	-	-	-	22.949
Парични средства	97.721	-	-	-	-	97.721
Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	469.145	836.141	999	236.957	396.388	1.939.630
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви	63.527	85.070	58.753	277.409	1.099.032	1.583.791
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	54.415	-	-	-	-	54.415
	117.942	85.070	58.753	277.409	1.099.032	1.638.206
Рочна неусогласеност	351.203	751.057	(57.754)	(40.452)	(702.644)	301.424

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.2. Управување со капиталот

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулативата;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргина на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

Потребното ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот е прикажано подолу:

		2017	2016
Бруто математичка резерва	1	1.782.184	1.524.210
Нето математичка резерва	2	1.776.174	1.518.477
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	0.996	0.996
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	71.047	60.739
ризику од смрт до 3 години	6	21	-
Бруто ризичен ризик од смрт од 3 до 5 години	7	429	-
капитал (доколку не ризик од смрт (освен [6] и [7]))	8	12.380.275	10.225.182
е негативен број) Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	9	37.141	30.676
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	12.374.715	11.422.246
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0.999	0.999
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	37.123	34.267
Капитализирани средства	13	-	-
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	108.170	95.006

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.2. Управување со капиталот (продолжение)

Потребното ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот е прикажано подолу:

		2017	2016
Бруто полисирана премија	1	58.932	54.390
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	10.608	9.790
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	-	-
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3])	4	10.608	9.790
Бруто исплатени штети	5	11.397	8.531
Нето исплатени штети	6	7,410	5.957
Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)	7	0,650	0,698
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ([8]=[4]*[7])	8	6.898	6.83
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност		115.068	101.842

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:

	Ознака	2017	2016
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	320.366	290.290
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	183.999	183.999
Законски и статутарни резерви	I3	81.324	66.398
Пренесена нераспределена добивка	I4	55.116	40.021
Долгорочни нематеријални средства	I7	73	128
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	320.366	290.290
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
КАПИТАЛ I + II - IV	V	320.366	290.290
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	115.068	101.842
Капитал	VI3	320.366	290.290
Гарантен фонд	VI4	184.472	184.444
Вишок/(недостаток) на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	135.894	105.846
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	205.298	188.448

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финасиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

	Заеми и побарувања	Чувани-до- достасаност	Расположливи за продажба	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна сметковод- ствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2017						
Финансиски средства						
- Орочени депозити	-	-	-	610.000	610.000	610.000
- Хартии од вредност расположливи за продажба	-	-	1.504.418	-	1.504.418	1.504.418
- Заеми на иматели на полиси	-	-	-	4.317	4.317	4.317
Средства од реосигурување	-	-	-	27.085	27.085	27.085
Побарувања	-	-	-	72.461	72.461	72.461
Парични средства и паричен еквивалент	-	-	-	62.725	62.725	62.725
	-	-	1.504.418	772.271	2.281.006	2.281.006
Финансиски обврски						
Резерви по договори за осигурување	-	-	-	1.841.133	1.841.133	1.841.133
Обврски кон реосигурители	-	-	-	7.882	7.882	7.882
Останати обврски	-	-	-	45.519	45.519	45.519
	-	-	-	45.519	1.894.534	1.894.534

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ (продолжение)

	Заеми и побарувања	Чувани-до- достасаност	Расположливи за продажба	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна сметководс твена вредност	Објективна вредност
31 декември 2016						
Финансиски средства						
- Орочени депозити	-	-	-	529.169	529.169	529.169
- Хартии од вредност расположливи за продажба	-	-	1.259.889	-	1.259.889	1.259.889
- Заеми на иматели на полиси	-	-	-	2.960	2.960	2.960
Средства од реосигурување	-	-	-	26.942	26.942	26.942
Побарувања	-	-	-	22.949	22.949	22.949
Парични средства и паричен еквивалент	-	-	-	97.721	97.721	97.721
	-	-	1.259.889	676.781	1.939.630	1.939.630
Финансиски обврски						
Резерви по договори за осигурување	-	-	-	1.583.791	1.583.791	1.583.791
Обврски кон реосигурители	-	-	-	11.149	11.149	11.149
Останати обврски	-	-	-	43.266	43.266	43.266
	-	-	-	1.638.206	1.638.206	1.638.206

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. ПРЕМИИ

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Бруто полисирана премија за осигурување		
Осигурување живот	447.908	415.357
Дополнително осигурување незгода	59.289	54.638
	<u>507.197</u>	<u>469.995</u>
Бруто полисирана премија дадена во реосигурување:		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(23.839)	(22.987)
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	(1.198)	(1.887)
-SOGELife / Бугарија	(21.248)	(16.167)
	<u>(46.285)</u>	<u>(41.041)</u>
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително)	<u>(79)</u>	<u>(599)</u>
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително) за реосигурување:		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	48	132
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	(79)	26
	<u>(31)</u>	<u>158</u>
	<u>460.802</u>	<u>428.513</u>
8. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Приходи од камати:		
-Камати од обврзници	62.710	52.692
-Камати од заеми дадени на сопственици на полиси	352	229
-Камати од депозити	11.937	11.299
	<u>74.999</u>	<u>64.220</u>
Позитивни курсни разлики	5.559	1.957
Вкупно приходи од вложувања	<u>80.558</u>	<u>66.177</u>

Од вкупниот износ на приходи од вложувања МКД 71.609 илјади (2016: МКД 57.987 илјади) се остварени од вложување на средствата кои ја покриваат математичката резерва, МКД 2.045 илјади (МКД 1.535 илјади) од вложување на средствата кои ги покриваат техничките резерви, а МКД 6.904 илјади (2016: МКД 6.655 илјади остварени од вложување од средствата кои не ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви).

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

9. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2017	2016
Приходи по основ на провизии од реосигурување		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	9.982	9.471
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	631	572
-SOGELife / Бугарија	3.773	997
	14.386	11.040

10. НАСТАНАТИ ШТЕТИ-НЕТО

	2017	2016
Бруто износ на штети		
-Бруто исплатени штети	(116.239)	(53.462)
-Бруто исплатени штети – дел за реосигурување		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	6.523	4.735
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	585	31
-SOGELife / Бугарија	10.522	4.944
	17.630	9.710
	(98.609)	(43.752)

Промени во бруто резерви за штети

-Промени во бруто резерви за настанати и пријавени штети	4.522	(8.217)
-Промени во бруто резерви за настанати и непријавени штети	(3.810)	(3.787)
	712	(12.004)

Промени во бруто резерви за штети-дел за реосигурување

-Промени во резерва за настанати и непријавени штети –дел за реосигурување		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(1.340)	1.589
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	(585)	585
-SOGELife / Бугарија	1.821	3.167
	(104)	5.341
	(98.001)	(50.415)

11. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ-НЕТО

	2017	2016
Промени во бруто математичка резерва		
-Промени во бруто математичка резерва	(242.897)	(255.174)
-Промени во бруто резерви за удел во добивка	(7.738)	(16.112)
-Промени во бруто резерви за учество во добивка	1.552	3.116
-Промени во бруто резерви за преносна премија-животно	(8.891)	(11.968)
	(257.974)	(280.138)
Промени во бруто математичка резерва-дел во реосигурување		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	290	218
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	(13)	65
	277	283
	(257.697)	(279.855)

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

12. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Трошоци за стекнување		
-Провизија за брокерски друштва и застапници	(81.860)	(81.570)
-Бруто плати	(4.721)	(6.685)
- Останати трошоци за стекнување	(6.835)	(4.993)
	<u>(93.416)</u>	<u>(93.248)</u>
Административни трошоци		
-Амортизација и депрецијација на материјални и нематеријални	(850)	(831)
-Плати, даноци и придонеси од и за плати	(10.396)	(9.913)
Останати административни трошоци		
- Трошоци за услуги	(14.412)	(12.636)
- Материјални трошоци	(829)	(1.154)
- Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	(2.510)	(1.622)
	<u>(28.897)</u>	<u>(26.156)</u>
	<u>(122.413)</u>	<u>(119.404)</u>

13. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Трошоци за камати	(28)	(53)
Негативни курсни разлики	(5.888)	(4.459)
	<u>(5.916)</u>	<u>(4.512)</u>

14. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ НАМАЛЕНИ ЗА ТРОШОЦИ НА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Трошоци за надомест на Агенција за супервизија на осигурување	(3.492)	(2.972)
Отпис на мали износи по полиси	(472)	(373)
Трошоци за променлива провизија	(1.773)	-
	<u>(5.737)</u>	<u>(3.345)</u>

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

15. ДАНОК НА ДОБИВКА

Признаен во билансот на успех

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Тековен данок од добивка	(7.070)	(5.204)
	<u>(7.070)</u>	<u>(5.204)</u>

Усогласување со применетата даночна стапка

	2017	2017	2016	2016
Добивка пред оданочување	%	<u>67.405</u>	%	<u>49.980</u>
Данок од добивка	(10,0%)	(6.741)	(10,0%)	(4.998)
Расходи непризнаени за даночни цели	(0,5%)	(329)	(0,4%)	(206)
Вкупен данок на добивка	(10,5%)	(7.070)	(10,4%)	(5.204)

16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2016	630	630
На 31 декември 2016	<u>673</u>	<u>673</u>
На 1 јануари 2017	673	673
Зголемување	-	-
На 31 декември 2017	<u>673</u>	<u>673</u>
Амортизација		
На 1 јануари 2016	(460)	(460)
Амортизација за годината (Белешка 12)	(85)	(85)
На 31 декември 2016	<u>(545)</u>	<u>(545)</u>
На 1 јануари 2017	(545)	(545)
Амортизација за годината (Белешка 12)	(55)	(55)
На 31 декември 2017	<u>(600)</u>	<u>(600)</u>
Сметководствена вредност		
На 31 декември 2016	<u>128</u>	<u>128</u>
На 31 декември 2017	<u>73</u>	<u>73</u>

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

17. НЕДВИЖНОСТИ, ОПРЕМА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

	Опрема и мебел	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2016	4.466	4.466
На 31 декември 2016	4.689	4.689
На 1 јануари 2017	4.689	4.689
Зголемување	172	172
На 31 декември 2017	4.861	4.861
Амортизација		
На 1 јануари 2016	(2.541)	(2.541)
Амортизација за годината (Белешка 12)	(746)	(746)
На 31 декември 2016	(3.287)	(3.287)
На 1 јануари 2017	(3.287)	(3.287)
Амортизација за годината (Белешка 12)	(795)	(795)
На 31 декември 2017	(4.082)	(4.082)
Сметководствена вредност		
На 31 декември 2016	1.402	1.402
На 31 декември 2017	779	779

На 31 декември 2017 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог (2016: нема).

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

18. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	2017	2016
Финансиски вложувања расположливи за продажба		
-за покрите на математичка резерва	1.449.004	1.204.484
-за покрите на технички резерви	34.962	34.957
-за покрите на капитал	20.452	20.448
	1.504.418	1.259.889
Депозити, заеми и останати пласмани		
Дадени депозити		
-за покрите на технички резерви	23.000	12.297
-за покрите на капитал	249.000	212.724
-за покрите на математичка резерва	338.000	304.148
	610.000	529.169
Заеми		
-заеми на иматели на полиси (аванси за полиси за живот)	4.317	2.960
	4.317	2.960
	2.118.735	1.792.018

На 31 декември 2017 година, Друштвото има финансиски вложувања расположливи за продажба во државни обврзници кои имаат рокови на доспевање од 5 до 15 години (2016: од 1 до 15 години) и каматни стапки од 3,8% до 5% (2016: 4% до 5%).

На 31 декември 2017 година, Друштвото има депозити во домашни банки кои имаат рокови на доспевање од 12 до 37 месеци (2016: од 1 до 24 месеци) и каматни стапки од 1,6% до 3% (2016: 0,3% до 3%).

19. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	2017	2016
Побарувања по основ на премии		
Побарувања по основ премии за осигурување	29.685	23.201
Исправка на вредност на побарувања	(1.451)	(1.034)
	28.234	22.167

Заклучно со 31 декември 2017 година, Друштвото склучило 2.299 (2015: 2.396) нови полиси или вкупно активни договори со состојба на 31 декември 2017 година од 15.628 осигурителни полиси (2016: 14.607 активни полиси) за животна осигурување.

Движењето на исправката на вредноста во текот на годината е како што следи:

	2017	2016
На 1 јануари:	(1.034)	(1.002)
дополнителна исправка на вредност:	(799)	(542)
ослободување на исправка на вредност:	382	510
На 31 декември	(1.451)	(1.034)

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

20. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2017	2016
Парични средства во домашни банки	27.681	62.653
Парични средства во благајна	8	9
Издвоени парични средства за покритие на математичка резерва	35.000	35.002
Останати парични еквиваленти	36	57
	62.725	97.721

Парите на денарски жиро сметки во домашни банки имаат фиксни годишни камати, што зависи од банките, и истите можат да се менуваат, што е дискреционо право на секоја банка. Каматните стапки на средства по видување се следни:

	Годишни каматни стапки %	
	2017	2016
Денарски жиро сметки:		
- НЛБ Тутунска Банка АД - Скопје	0,50%	0,50%
- Комерцијална Банка АД - Скопје	0,50%	0,50%
- Стопанска Банка АД - Скопје	0,40%	0,40%
- Уни Банка АД - Скопје	1%	1%
- Халк Банка АД - Скопје	0,5%	0,5%

Во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето, друштвата се должни да отворат посебна сметка во банка на која се држат средствата што ја покриваат математичката резерва и преку која се извршуваат сите поединечни трансакции поврзани со математичката резерва.

21. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2017	2016
Побарувања по основ на финансиски вложувања		
- Побарувања по основ на камати од обврзници	33.326	28.842
- Побарувања по основ на камати од депозити	10.123	8.727
	43.450	37.569
Останати побарувања		
- Дадени депозити	716	716
- Останати побарувања	61	66
	777	782
	44.227	38.351

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

22. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3.000 обични акции (2016: 3.000 обични акции) со номинална вредност од ЕУР 1000/акција, односно вкупно ЕУР 3.000.000 (2016: ЕУР 3.000.000). Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2017 и 2016 година е следна:

	Акционерски капитал ЕУР 2017	Акционерски капитал ЕУР 2016	Сопственичка структура % 2017	Сопственичка структура % 2016
Акционер				
• Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft, Австрија	3.000.000	3.000.000	100%	100%
	3.000.000	3.000.000	100%	100%

Дивиденди

По денот на изготвување на билансот на состојба Одбор на директори на Друштвото во согласност со утврденото право според законските прописи донесе предлог одлука за распоред на дел од добивката за исплата на дивиденда во износ од МКД 18.447.210 односно 6.149 денари по акција (2016: 14.755.488 односно 4.918,5 денари по акција).

Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

23. РЕЗЕРВИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И СРЕДСТВА ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ

	Бруто	2017 Реосигу- рување	Нето	Бруто	2016 Реосигу- рување	Нето
Математичка резерва	1.782.184	(6.010)	1.776.174	1.524.210	(5.733)	1.518.477
Преносна премија	18.639	(5.555)	13.084	18.559	(5.586)	12.973
Резерви за штети	40.310	(15.520)	24.790	41.022	(15.623)	25.399
	1.841.133	(27.085)	1.814.048	1.583.791	(26.942)	1.556.849

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување

	Осигуру- вање од живот	Осигурување од дополнителна незгода	Вкупно
Математичка резерва	1.781.846	338	1.782.184
Преносна премија	-	18.639	18.639
Пренос за делот на реосигурителот	(5.998)	(5.567)	(11.565)
Резерви за штети	21.576	18.734	40.310
Резерви за штети – дел за реосигурителот	(10.093)	(5.427)	(15.520)
31 декември 2017	1.787.331	26.717	1.814.048

	Осигуру- вање од живот	Осигурување од дополнителна незгода	Вкупно
Математичка резерва	1.524.026	184	1.524.210
Преносна премија	-	18.559	18.559
Пренос за делот на реосигурителот	(5.723)	(5.596)	(11.319)
Резерви за штети	20.175	20.847	41.022
Резерви за штети – дел за реосигурителот	(9.551)	(6.072)	(15.623)
31 декември 2016	1.528.927	27.922	1.556.849

Бруто технички резерви

	2017	2016
Бруто резерва за техничка премија	18.639	18.559
Бруто математичка резерва		
-преносни премии за животно осигурување	170.791	161.899
-математичка резер. по основ животно осиг.	1.497.517	1.254.620
-резерва за удел во добивка	98.760	91.022
-резерва за идни бонуси и попусти	15.116	16.669
	1.782.184	1.524.210
Бруто резерви за штети		
-резерви за пријавени неисплатени штети	21.311	25.834
-резерви за настанати непријавени штети	18.999	15.188
	40.310	41.022
	1.841.133	1.583.791

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

23. РЕЗЕРВИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И СРЕДСТВА ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ
(продолжение)

Реосигурување во бруто технички резерви

	2017	2016
Дел за реосигурување на преносна премија		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	5.096	5.047
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	459	539
	5.555	5.586
Дел за реосигурување на математичка резерва		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	5.701	5.410
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	309	323
	6.010	5.733
Дел за реосигурување за резерви за штети		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	7.436	8.775
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	-	585
- SOGE Life / Бугарија	8.084	6.263
	15.520	15.623
	27.085	26.942

24. ОБВРСКА ЗА ДЕПОЗИТИ КОН РЕОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ

	2017	2016
Обврска за депозити кон реосигурителни		
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	692	852
	692	852

25. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2017	2016
Обврски од непосредни работи на осигурување		
- провизии на агенти и брокери	7.555	7.511
- примени аванси по премии	35.201	33.752
	42.756	41.263
Обврски поврзани со реосигурување		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	7.318	8.074
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	257	1.228
- SOGE Life / Бугарија	307	29
- Охридска банка	-	1.818
	7.882	11.149
Останати обврски		
- за плати на вработени	1.186	1.185
- обврски кон добавувачи во земј.и стран.	729	273
- по договор за дело	398	173
- обврска за лиценца	450	372
- обврска кон Граве Недвижности-Скопје	-	-
	2.763	2.003
	53.401	54.415

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

26. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	2017	2016
Одложено плаќање за ревизија	435	457
Одложено плаќање	2.805	2.793
	3.240	3.250

27. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Друштвото издвојува резерви за судски спорови кои се вклучени во резерва за штети.

28. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2017 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничката резерва и покривање на капиталот во целост.

На 31 декември 2017 година акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 3.000.000 ЕУР или еквивалент од МКД 183.999 илјади на денот на уплатата на капиталот, додека гарантниот фонд изнесува 3.000.000 ЕУР или МКД 183.999 илјади. Друштвото редовно го известува регулаторот - Агенцијата за супервизија на осигурувањето ("АСО") за капиталот на Друштвото преку кварталните извешати.

29. ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

Друштвото има склучено договор за изнајмување на деловни простории, со рок до 31 декември 2019 година.

Обврски по неоптповиклив оперативен лизинг се следниве:

	2017	2016
Помалку од една година	2.932	2.932
Помеѓу една и пет години	2.932	5.864
	5.864	8.796

Во текот на годината завршена на 31 декември 2017 година, МКД 3.631 илјади беа признаени како трошок во билансот на успех како резултат на користење на оперативен лизинг (2016: МКД 4.148 илјади).

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото ги извршило следните трансакции со поврзани страни за годините што завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 година:

Извештај за сеопфатна добивка (биланс на успех)

Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија – матична компанија

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Бруто полисирана премија дадена во реосигурување:		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	(23.839)	(22.987)
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително) за реосигурување:		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	48	132
Приходи по основ на провизии од реосигурување		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	9.982	9.471
Бруто исплата на штета – дел за реосигурување		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	6.523	4.735
Промени во бруто резерви за штети-дел за реосигурување		
- Промени во резерва за настанати и непријавени штети – реосигурување		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	(1.340)	1.589
Промени во бруто математичка резерва-дел во		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	290	218
Останати административни трошоци		
- Трошоци за услуги (<i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG</i>)	(4.286)	(3.278)

Извештај за финансиска состојба (биланс на состојба)

Реосигурување во бруто технички резерви

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Дел за реосигурување на преносна премија		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	5.096	5.047
Дел за реосигурување на математичка резерва		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	5.701	5.410
Дел за реосигурување за резерви за настанати пријавени штети		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	7.436	8.775
Обврски по основ на премија за реосигурување		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	7.318	8.076
-		
Останати обврски		
- Обврски за лиценца (<i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG</i>) Австрија	(450)	(372)

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Граве недвижности ДООЕЛ Скопје / Македонија

- Обврски	-	-
- Депозит	716	716
- Трошок за закупнини	3.631	4.148

31. ТРАНСАКЦИИ СО КЛУЧНИОТ МЕНАЏЕРСКИ ПЕРСОНАЛ

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во Административни трошоци (види белешка 12) се како што следува:

	2017	2016
Краткорочни користи за вработените	1.603	1.599
	<u>1.603</u>	<u>1.599</u>

32. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датумот на изготвување на билансот на состојба, не се случиле материјални настани коишто би требало да се објават во финансиските извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА РАБОТЕЊЕ

Продукција – склучени осигурувања во 2017.година

Во текот на деловната 2017 година примени се 2.460 понуди за склучување на договори за осигурување на живот, од кои 1.501 со дополнително осигурување од последици на несрекен случај. Вкупната осигурена сума на продукцијата на осигурување на живот изнесува 25.777.575 евра.

Портфолио на Друштвото на ден 31.12.2017 година

Осигурителното портфолио на Друштвото се сосостои од следните договори за осигурување:

1. 8.073 договори за осигурување на живот за случај на смрт и доживување (мешовито осигурување со учество во добивка),
2. 2 договори за осигурување на живот за случај на смрт (ризико осигурување),
3. 667 договори за осигурување на живот за случај на доживување (со учество во добивка)
4. 6.884 договори за осигурување на живот за случај на смрт, тешка болест и доживување (мешовито осигурување со учество во добивка),
5. 12.968 дополнителни осигурувања на полисите на осигурување на живот
6. 2 договори за основно и дополнително осигурување без учество во добивката.

На ден 31.12.2017 година Друштвото имаше 15.626 активни полиси на осигурување на живот на кои се склучени 12.968 дополнителни осигурувања за случај на смрт поради незгода.

Штети

Заклучно со 31.12.2017 година Друштвото бележи расходи по основ надоместоци за штета од осигурување на живот и осигурување од последици на несрекен случај.

Исплатени штети	Износ
- Осигурување на живот:	104.842.642,00
- Дополнително осигурување за случај на смрт поради незгода:	2.644.959,00
- Дополнително осигурување за траен инвалидитет како последици на несрекен случај	8.751.628,00
Вкупно исплатени штети	116.239.229,00
Резерва за пријавени штети	
- Осигурување на живот (36 штети) со вкупно резервиран износ	11.339.216,00
- Дополнително осигурување од последици на несрекен случај (179 штети) за кои е резервирано вкупно	9.971.768,00
- Дополнително осигурување за случај на смрт поради незгода	0,00
- Дополнително осигурување за траен инвалидитет како последици на несрекен случај	9.971.768,00
Резерва за настанати но непријавени штети	
- Дополнително осигурување од последици на несрекен случај	8.215.798,00
- За осигурување на живот бранша 95	9.609.230,00
Резерва за трошоци за обработка на штети	1.174.080,00
Бруто резерви за штети	40.310.092,00

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКИОТ КАПИТАЛ

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 обични акции (2017: 3,000 обични акции) со номинална вредност од Еур 1,000/акција, односно вкупно Еур 3,000,000 (2016: Еур 3,000,000.) односно 183.998.795,00 денари.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2017 година е следна:

	Акционерски капитал ЕУР 2016	Акционерски капитал ЕУР 2015	Сопственичка структура % 2016	Сопственичка структура % 2015
<u>Акционер</u>				
• Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft , Австрија	3,000,000	3,000,000	100	100

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТЕЊЕ

Профитабилност

Повратот на капитал претставува однос помеѓу бруто добивката од редовното работење и капиталот на друштвото, додека повратот на средства е показател на оперативната способност на друштвото да ги употреби средствата за остварување на профит.

$$ROE = \frac{\text{Бруто добивка}}{\text{Капитал и резерви}} = \frac{67.405.388}{380.774.593} = 17,70\%$$

$$ROA = \frac{\text{Бруто добивка}}{\text{Просечна актива}} = \frac{67.405.388}{2.281.889.783} = 2,95\%$$

Солвентност

Суфицитот на капиталот над маргината на солвентност изнесува:

$$\begin{aligned} \text{Solvency Ratio} &= \frac{\text{Капитал} - \text{Маргина}}{\text{Маргина}} \\ &= \frac{320.366.690 - 115.068.143}{115.068.143} = 178,41\% \end{aligned}$$

ЗАКЛУЧОК

Нашата мисија е

Со нашето работење да креираме трајни и стабилни вредности во осигурувањето со цел да обезбедиме врвно осигурување на своите клиенти, и со тоа да ја оправдаме нивната доверба.

Нашата визија е

Да бидеме осигурително друштво кое првенствено се грижи за клиентите и е пример за стручност, професионалност и етичност.

Нашето мото е вложување, сигурност, стабилност заштита доверба.

Врз основа на искажаните податоци може да се заклучи дека деловната 2017 година беше успешна година. Граве осигурување АД Скопје успеа да го одржи нивото на продукцијата на планираниот тренд. Позитивниот развој на осигурителното портфолио и внимателната инвестициска политика преку рационализација на трошоци на спроведување на осигурувањето придонесе за висината на искажаниот деловен резултат.

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Друштвото ќе ги вложи сите напори со средствата и стручните способности на своите вработени, оваа тенденција на пораст на бројот на осигурувањата и успешно водена деловна политика да се продолжи и во наредната деловна година.

Извршен директор
Марко Микиќ

Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ